

1.	Наслов на наставниот предмет	ВЕРТИГО – КЛИНИЧКА ПРАКСА И ЕГЗАМИНАЦИЈА			
2.	Код	ОМ-И-80			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Оториноларингологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.Др. Марина Давчева Чакар			
9.	Предуслови за запишување на предметот	положен прв колоквиум по Отологија и Аудиологија, и потпис по Оториноларингологија			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):				
	<ul style="list-style-type: none"> • Изучување и препознавање на основните симптоми и знаци на периферните вестибуларни нарушувања • Демонстрација и практична работа на методи за одредување на функцијата на вестибуларниот апарат 				
11.	Содржина на предметната програма:				
	Теоретска настава:				
	- Знаци и симптоми на периферните вестибуларни нарушувања				
	- Акутни периферни вестибуларни нарушувања				
	- Механички нарушувања на семициркуларните канали				
	- Вертиго и нерамнотежа во посебни услови				
	- Неуроотолошка егзаминација				
	Практична настава:				
	- Тестови на вестибулоспиналниот пат				
	- Тестови за механички нарушувања на семициркуларните канали				
	- Специјални вестибуларни тестови				
	- Основни принципи за третман на периферните вестибуларни нарушувања				
	Семинарска работа:				
	-Одредени делови од патологијата на вестибуларниот апарат				
12.	Методи на учење:				
	Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			

15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит	Усмен дел	бодови	мин.-макс. 15 - 25
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 10 - 20
		Практична настава	бодови	10 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>Условувачки критериуми:</p> <p>За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минмум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			

	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Richard Probst, Gerhard Grevers, Henrih Iro	Основи на ОТОРИНОЛАРИНГОЛ ОГИЈАТА – Прирачник чекор по чекор пог. 13 - Вестибуларни нарушувања	Академски печат	Превод 2010
	2	Проф. Др. Илија Филипче, Проф. Др. Марина Давчева Чакар	Клиничко испитување во оториноларингологијат а Четврти дел – Отоневролошки преглед		2009
	Доплнителна литература				
22.2	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1				